

СКОПЈЕ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ

ОХРИД

КУМАНОВО



Ул. Никола Вапцаров бр.
22, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански бр.
82/1/7, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14А,
6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
бригада бр. 52, 1300
Куманово, Р.
Македонија



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk



FIBULA
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А

МАЛДИВИ - 7 НОЌИ

Февруари-Март-Април



Цена

899€

55,558 мкд

СО
ПОЈАДОК



9 ДЕНА / 7 НОЌЕВАЊА – АВИОНСКИ ПРЕВОЗ

Малдиви-острови, плажи, кристално чисто море, корали, коктели, егзотика, авантура...

Во цената се вклучени следните услуги

- Авионски билет од Софија со вклучени аеродромски такси и 25 кг багаж
- 9 дена, 7 ноќевања во хотел, услуга ноќевање со појадок
- Организиран трансфер аеродром – хотел - аеродром на Малдивите
- **Организиран превоз до и од Аеродром Софија**
- Асистенција на аеродром на Мале

Во цената не се вклучени следните услуги

- Факултативни екскурзии
- Патничко и здравствено осигурување
- Таксата за престој се плаќа директно во хотел
- Дополнителни трошоци во хотел (телефон, ручек и вечера, минибар, пијалоци)
- **Виза за влез на Малдиви не е потребна**
- **Задолжителен PCR тест**



ХОТЕЛ	Локација/Остров	Тип на соба	Сместување во 1 / 2 Соба Цена по лице во ЕУР
Rasdhoo Dive and Water Sport 3 *	Rasdhoo	стандард	899
Modivaru Kro 4 *	Rasdhoo	стандард	899
Holiday Garden Rasdhoo 4 *	Rasdhoo	стандард	999
Rasdhoo Grand And Spa 3 *	Rasdhoo	стандард	1.090
Quicksand Rasdhoo 3*	Rasdhoo	стандард	1.190

ЛЕТОВИ од Софија со Qatar Airways

Поаѓање: секој ден (Софија -Доха) 15,50-23,30 (Доха-Мале) 00,40-07,30	Враќање : секој ден (Мале-Доха) 20,55-23,55 (Доха-Софија) 08,10-14,20
---	---

Важна напомена:

- Цените за трето лице или деца кои патуваат со возрасно лице дополнително се добиваат во зависност од расположивост во хотел и авион
- Цените се по лице и важат кога патуваат минимум две лица. Плаќање исклучиво во денари 1 еур = 61.8 ден
- Пасошот треба да биде валиден минимум 6 месеци од денот на враќање
- **Плаќање при резервација 100% и нема можност за откажување, менување термин или имиња**
- **Потребен е PCR тест (преведен на англиски) не постар од 72 часа**
- Важат останатите општи услови на патување на Фибула Ер Травел –ОСВЕН ПОГОРЕ НАВЕДЕНИТЕ
- Програмата е лектурирана од лектор Ана Бачварска